

**Кон барањето за издавање или продолжување на дозволата за привремен престој на странецот кому што му е дозволено да се задржува во Република Словенија треба да се приложи:**

- фотографија на странецот или референтниот број од електронскиот клипборд на фотографии;
- патна исправа или заверена фотокопија од патната исправа на странецот;
- доказ дека има доволно средства за издржување, ако располага со нив;
- доказ за евентуалните основани причини и другите посебни околности што го оправдуваат престојувањето во Република Словенија;
- уверение од кривичната евиденција од матичната држава на странецот секогаш во случај кога се издава првата дозвола, а во останатите случаи само ако тоа го бара органот.

**Во постапката, управната единица по службена должност ќе ги добие следниве податоци:**

- за дозволата за задржување во Република Словенија;
- од кривичната евиденција и евиденцијата за донесените правосилни пресуди односно за решенијата за прекршоци што ги води Министерството за правосудство во Република Словенија;
- од евиденциите за правосилните одлуки за сторените прекршоци што ги водат прекршочните органи во Република Словенија;
- за поднесените обвинителни акти што влегле во правна сила и за издадените неправосилни пресуди од евиденциите што ги води надлежниот суд.

**Информации во врска со заштита на личните податоци:**

- личните податоци од образецот се наменети исклучиво за издавање на дозволата за престој и истите се обработуваат во согласност со член 93 од Законот за странци;
- органот има право да побара и други податоци ако тоа е во ваш интерес и ако со тоа се согласувате или ако тоа го допушта законот, а согласноста што сте му ја дале на органот може да ја отповикате кога било;
- ако се исполнети пропишаните услови, вие имате право да се запознаете со сопствените лични податоци, право да побарате ограничување на обработката и право на приговор против обработката;
- имате право да проверите дали вашите лични податоци што се внесени во дозволата за престој се точни и право да барате нивна измена или нивно бришење доколку се исполнети пропишаните услови за тоа;
- управувачот ги чува вашите податоци во согласност со член 115 од Законот за странци;
- контакт на овластеното лице - офицер за заштита на личните податоци во Министерството за внатрешни работи: електронска адреса: [dpo.mnz@gov.si](mailto:dpo.mnz@gov.si);
- ако мислите дека вашите податоци се обработуваат незаконски имате право да поднесете жалба до Информацискиот повереник.